

Нë параграфин (6) фјалët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me фјалët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë".

Нë параграфин (8) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 12

Нë nenin 41, нë параграфин (1), пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (3) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (4) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (5) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 13

Нë nenin 42, нë параграфин (1), пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (2) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 14

Нë nenin 43, нë параграфин (1) фјалët: "Ministri i Ekonomisë ose ministri kompetent për lëshimin e autorizimit përkatës" zëvendësohen me фјалët: "Ministria e Ekonomisë dhe Punës ose ministria kompetente për lëshimin e autorizimit përkatës".

Нë параграфин (3) фјалët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me фјалët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë".

Нë параграфин (5) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (10) фјалët: "ministri i Ekonomisë" zëvendësohen me фјалët: "ministri i Ekonomisë dhe Punës", dhe фјалët: "Ministria e Ekonomisë" zëvendësohen me фјалët: "Ministria e Ekonomisë dhe Punës".

Neni 15

Нë nenin 45, параграфи (1), нë фјалинë hyrëse пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (2) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 16

Нë nenin 48, нë параграфин (1), пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Нë параграфин (2), нë параграфи 2 ndryshohet dhe lexon: "Inspektorati Shtetëror i Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve të Para Minerale, për produktet që mbulohen nga rregulloret teknike të harmonizuara për pajisjet stacionare dhe portative nën presion, pajisjet e sigurisë për pajisjet nën presion, pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyes, pajisjet dhe pajisjet elektrike, si dhe për makinat që i përkasin grupit të makinave të ndërtimit dhe minierave.

Нë нëпараграфин 5 fshihen фјалët: "dhe lidhjet".

Neni 17

Нë nenin 54, нë параграфин (6) фјалët: "organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë" zëvendësohen me фјалët "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në shkallë të dytë".

Нë nenin (8) фјалët: "organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë" zëvendësohen me фјалët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në shkallë të dytë".

Нë параграфин (11) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 18

Нë nenin 55, нë параграфин (10) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët: "dhe punës".

Neni 19

Нë nenin 56, нë параграфин (10) пас фјалës "ekonomisë" shtohen фјалët "dhe punës".

Neni 20

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

1893.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 22 април 2025 година.

Бр. 08-2358/1
22 април 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 64/24 и 37/25), во член 18 во точка 5 во воведната реченица по зборот „јазик“ записката и зборовите: „не постар од пет години“ се бришат.

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со записка.

Во алинејата 6 по зборовите: „ниво Б2 (В2)“ се додава сврзникот „или“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
 „сертификат, уверение и/или потврда со кои се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија – (англиски, француски или германски јазик) на најмалку ниво B2 (B2), од Европската референтна рамка за јазици, издадена од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MENAXHIMIT TË PRONËS SË KONFISKUAR, TË DOBISË PRONËSORE DHE TË SENDEVE TË SEKUESTRUARA NË PROCEDURË PENALE DHE KUNDËRVAJTËSE

Neni 1

Në Ligjin e Menaxhimit të Pronës së Konfiskuar, të Dobisë Pronësore dhe të Sendeve të Sekuestruara në Procedurë Penale dhe Kundërvajtëse (*) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 64/24), në nenin 18, në pikën 5, në fjalinë hyrëse pas fjalës "gjuhë", presja dhe fjalët "jo më e vjetër se pesë vjet" shlyhen. Në nënparagrafin 5, lidhëza "ose" zëvendësohet me presje.

Në nënparagrafin 6, pas fjalëve "niveli B2 (B2)" shtohet lidhëza "ose".

Pas nënparagrafit 6, shtohet nënparagrafi i ri 7, si vijon:
 "certifikatë dhe/ose vërtetim me të cilin vërtetohet njohja e njëres prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Europian - (anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht) me së në nivelin paku B2 (B2), të Kornizës Evropiane të Referencës për Gjuhët, të lëshuar nga një institucion në shtet ose jashtë vendit, të regjistruar si ofrues i këtij shërbimi."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga botimi i tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

1894.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за проценка, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 22 април 2025 година.

Бр. 08-2360/1
 22 април 2025 година
 Скопје

Претседател на Република
 Северна Македонија,
 Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
 на Република Северна
 Македонија,
 Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Член 1

Во Законот за проценка („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 51/12, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), во член 5 став (1) точката 11) се менува и гласи:

„информатичко комуникациски технологии“.

Во став (2) во алинејата 1 по зборот „економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во алинејата 2 зборовите: „и врски“ се бришат.

Во алинејата 4 по зборот „култура“ се додаваат зборовите: „и туризам“.

Во алинејата 6 зборовите: „информатичко општество“ се заменуваат со зборовите: „дигитална трансформација“.

Член 2

Во член 19-б во ставот (5) зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за дигитална трансформација“.

Член 3

Во член 19-л во ставот (3) зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за дигитална трансформација“.

Член 4

Започнатите постапки за полагање на стручен испит за проценувач и ревизија на спроведените стручни испити ќе завршат согласно со одредбите на Закон за проценка („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).

Член 5

Започнатите постапки за издавање и одземање на лиценца и бришење од Регистарот ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 6

Комисијата за полагање и верификација именувана до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува да работи до денот на истекот на мандатот за кој е именувана.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË VLERËSIMIT

Neni 1

Në Ligjin e Vlerësimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 115/10, 158/11, 185/11, 51/12, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 dhe 30/16), në nenin 5, paragrafi (1), pika 11) ndryshohet si vijon:

„teknologji informatike të komunikimit“.

Në paragrafin (2), në nënparagrafin 1, pas fjalës "Ekonomi" shtohen fjalët: "dhe e Punë".